

**ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**  
**ПОМЛАД ЕКОНОМИСТ**

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

**Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место**

**1. Истражување и анализа**

- Прибирање и средување податоци од секундарни извори
- Описна анализа на податоци (графикони, табели, крос-табулации)
- Следење на економските трендови во земјата и регионот
- Пишување анализи и извештаи

**2. Теренска работа**

- Прибирање податоци преку теренски интервјуа и фокус групи
- Средби со засегнати страни (организација и придонес кон содржина)

**3. Комуникација**

- Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката работа
- Учество во настаните од ФТ (активна организација на сите аспекти)
- Активно учество на настани што ги организираат партнерите, донаторите и носителите на политиките.

**Потребни квалификации и вештини**

- Завршени додипломски студии по економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област
- Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
- Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена способност за длабинска анализа
- Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено
- Комуникативност и претставителност
- Навременост и строго почитување рокови



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**За предност ќе се смета:**

- Работно искуство во економско истражување
- Пракса или образование стекнати во странство

**Плата**

Според квалификациите и способностите.

**Доставување документи**

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително), да се достават по електронски пат на [konkurs@financethink.mk](mailto:konkurs@financethink.mk) најдоцна до 15 октомври 2022.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.

Позицијата предвидува иницијална пробна работа во форма на ограничен договор, кој се очекува да премине во стандарден договор откако кандидатот ќе ги покаже своите способности.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH